

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА  
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

---

ул. „Стале Попов“ бр.9 мезанин локал 5 Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ

**Објавување на огласи во дневни весници**

Септември , 2020

Врз основа на член 48 и 81 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.24/19), подготвена е:

## ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За набавка од мала вредност за Објавување на огласи во дневни весници

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРНИОТ ОРГАН И ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
  2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА
  4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
  5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
  6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА
  7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА
  8. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
  9. Технички спецификации
- Прилог 1 – Образец на понуда  
Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата  
Прилог 3-Модел на договор

## **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРНИОТ ОРГАН И ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА**

### **1. Договорен орган**

**1.1** Договорен орган е Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со адреса на ул. „Стале Попов,, бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје, телефон за контакт 3226-072,3231-117 ,електронска адреса [aneta.todorovska@addelpro.mk](mailto:aneta.todorovska@addelpro.mk), лице за контакт Анета Тодоровска

### **2. Предмет на набавка**

**2.1** Предмет на набавката е набавка на услуга- Објавување на огласи во дневни весници

Детален опис на предметот на договорот на набавката: Објавување на огласи во дневни весници за потребите на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје во текот на една година.

#### **2.1.2.Предметот на договорот е делив на три дела и тоа:**

**Дел 1**-Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик-100.000,00 денари

**Дел 2**- Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик-100.000,00 денари

**Дел 3**- Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик-100.000,00 денари

Понуди може да се поднесат за сите делови, а максимум број на делови кои може да се доделат на еден понудувач е 1 (еден) дел.

**2.3** Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од 1 (**една**) година.

### **3. Општи мерки за спречување на корупцијата**

**3.1** Договорниот орган во постапката за јавна набавка и при извршување на договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

### **4. Вид на постапка за јавна набавка**

4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на набавка од мала вредност.

4.2 Набавката од мала вредност ќе се изврши со објавување оглас.

4.3 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-nabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

## **5. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка<sup>1</sup>**

### Електронска аукција

5.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција на која ќе се добијат нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

5.1.1 Предмет на електронската аукција ќе биде само цената кога критериум за избор на најповолна понуда е само најниската цена.

5.1.2 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат, да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

5.1.2 Електронската аукција започнува најрано два дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција *[во кои се наведува датумот и времето на започнување на аукцијата, начинот на спроведување на аукцијата, како и сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат]*.

5.1.3 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

5.1.4 **Доколку е поднесена само една понуда или доколку по првичната евалуација во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, договорниот орган иако предвидел електронска аукција истата нема да ја одржи согласно член 59 став 16 од Законот за јавни набавки(С.весник на РМ 24/19)**

**Напомена: Согласно на ова понудувачите треба да имаат во предвид да доставуваат реални цени во рамките на проценетата вредност, за да имаме од двете страни успешно спроведени и реализирани постапки, во спротивно договорниот орган ќе биде принуден да донесува одлука за понишување на постапката поради цени повисоки од реалните на пазарот.**

5.1.5 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

---

<sup>1</sup>

## **2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **2.1 Појаснување на тендерската документација**

2.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот "Прашања и одговори" на ЕСЈН, најмалку четири дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

### **2.2 Изменување и дополнување на тендерската документација**

2.2.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можеен рок, но не подоцна од два дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган може крајниот рок за поднесување на понудите да го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација и тоа најдоцна четири дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

## **3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА**

### **3.1 Право на учество**

3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.

3.1.2 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,

- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,

- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

3.1.4 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.

3.1.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

3.1.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

3.1.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.

3.1.8 За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во ЕСЈН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>2</sup>.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

### **3.2 Трошоци за поднесување на понуда**

3.2.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за јавна набавка.

### **3.3 Јазик на понудата**

3.3.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција е на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, а во текот на евалуација на понудите, комисијата може да бара превод на македонски јазик.

#### **3.3.1 Алтернативна понуда**

Договорниот орган не дозволува поднесување алтернативни понуди.

### **3.4 Цена на понудата**

3.4.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на цената на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно во денари.

### **3.5 Корекција на цени**

3.5.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### **3.6 Начин на извршување на услугата**

---

<sup>2</sup>На почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“ се наоѓа линкот „Регистрирај се“.

3.6.1 Носителот на набавката е должен услугата- предметот на набавката да ја изврши на начин кој е детално даден во моделот на Договор за Објавување на огласи во дневни весници.

### **3.7 Рок на извршување на услугата**

3.7.1 Рокот на извршување на услугата е детално даден во моделот на Договор за Објавување на огласи во дневни весници.

### **3.8 Начин на плаќање:**

3.8.1 Договорниот орган е должен на Економскиот оператор да изврши плаќање вирмански и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата во Архивата на Договорниот орган, со прилог уредно потпишан Преглед со извршени услуги, дата на извршување на услугата, опис на извршената услуга, потпишана од корисникот на услугата и овластено лице на Економскиот оператор во Архивата на Договорниот орган.

### **3.9 Период на важност на понудата**

3.9.1 Понудата треба да е со важност од 60 дена.

3.9.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

### **3.10 Средства за обезбедување**

3.10.1 Со понудата економскиот оператор доставува изјава за сериозност на понудата.

3.10.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда
- 

## **4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

### **4.1 Поднесување на понудите**

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во валута утврдена во тендерската документација.

4.1.4 Цената на понудата се изразува посебно за оној дел за кој се однесува понудата .

4.1.4 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.5 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.6 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

*Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".*

4.1.7 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

4.1.8 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во точка 3.10.2 од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### **4.2. Краен рок за поднесување на понудите**

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е **07.10.2020** година, до 12,00 часот.

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: <https://e-nabavki.gov.mk>.

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

#### **4.3. Елементи на понудата**

4.3.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- **Образец на понуда (Прилог 1) со пополнета спецификација**
- **Документ за регистрирана дејност,**
- **Изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),**
- **Електронски потпишан модел на договор(Прилог 3)**

#### **4.4 Подизведување**

4.4.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;



- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

#### **4.5 Отворање на понудите**

4.5.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден **07.10.2020** година, во 12,00 часот, во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава локација: Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „**Стале Попов**„ бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје

4.5.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.5.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

### **5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ**

#### **5.1 Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за јавна набавка, економските оператори треба да докажат дека ја имаат потребната **способност за вршење на професионална дејност**.

5.1.1 Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

#### **5.2 Начин на докажување на способноста на понудувачот**

5.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

#### **5.3 Критериум за избор на најповолна понуда**

5.3.1 Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на:

- **цената**

5.3.2 За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена.

#### **5.4 Евалуацијата на понудите**

5.4.1 Кај набавката од мала вредност, комисијата најпрво ја проверува комплетноста и валидноста на способноста за вршење на професионална дејност на понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, комисијата во генерираниот извештај на ЕСЈН за негативни референци, проверува дали понудувачите се на листата на издадени негативни референци.

5.4.2 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување способност на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.4.3 Договорниот орган ќе побара од економскиот оператор, во рок не пократок од пет дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на *услугите* што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен.

5.4.4 Договорниот орган, ќе побара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50 % пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20 % пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

5.4.5 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.4.6 Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.4.7 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.4.8 По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

#### **5.5 Заштита на податоци**

5.5.1 Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.5.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означи одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.5.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, спецификациите на понудените стоки, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

Напомена: Понудата на економскиот оператор која е подготвена спротивно на точка 5.5.3 од оваа тендерска документација, комисијата ќе ја смета за неприфатлива и нема да ја евалуира.

## **5.6 Исправка на аритметички грешки**

5.6.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови;
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.6.2 Во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на ЕСЈН и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда. Во овој случај комисијата ќе ја измени цената внесена на ЕСЈН.

## **5.7 Поништување на постапката**

5.7.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.7.2 Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

## **6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

### **6.1 Доделување на договорот за јавна набавка**

6.1.1 Договорниот орган ќе донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечната одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или некавалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

## **6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

6.2.1 Договорниот орган ќе ги извести понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

## **6.3 Склучување на договорот**

6.3.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечната одлука за избор.

6.3.2 Договорот за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

## **6.4. Извршување на договорот**

6.4.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на договорот договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот на набавката.

# **7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

## **7.1 Право на жалба**

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна

заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2 Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3 Кај набавката од мала вредност, жалба се изјавува во рок од пет дена, од денот на:

1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.
5. Жалителот кој пропуштил да изјави жалба, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

## **7.2 Завршување на постапката за јавна набавка**

7.2.1 Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечното на одлуката за избор или за поништување на постапката.

## 8. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

### Прилог 3

#### МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА- ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ ВО ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ

Склучен помеѓу:

#### ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

1. Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, со седиште на ул. Стале Попов бр. 9 мезанин локал бр. 5 Скопје, ЕМБС 6701213 ЕДБ 4080011521604 застапувано од Генерален Директор Шеваљ Цеку натамошен текст: Договорен орган)

2. \_\_\_\_\_, со седиште на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, со ЕМБС \_\_\_\_\_, ЕДБ \_\_\_\_\_ депонент на \_\_\_\_\_ со жиро сметка \_\_\_\_\_ застапувано од \_\_\_\_\_ (во натамошен текст: Економски оператор)

#### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со објавување на огласи во дневни весници, по спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка со постапка со набавка од мала вредност со електронска аукција, согласно Одлуката за јавна набавка бр. 05-731/2 Од 02.03.2020 Г. и Одлуката за избор на најповолна понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на услуга- Објавување на огласи во дневни весници во текот на една година, согласно спецификацијата и прифатената Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, составен дел на овој Договор и тоа за : **Дел бр.1 Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик, Дел бр.2 Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик и Дел бр.3 Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик**

#### ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 3

Единечните цени за набавка на услугата претставуваат износ во денари без ДДВ, и со ДДВ и сите други јавни давачки согласно законските прописи и сите трошоци и транспортни трошоци, и изнесуваат како што следи:

| Реден број | Страна    | Формат | Единечна цена без ДДВ | Износ ДДВ | Вкупно со ДДВ |
|------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1          | внатрешна | 1/1    |                       |           |               |
| 2          | внатрешна | 1/2    |                       |           |               |
| 3          | внатрешна | 1/4    |                       |           |               |
| 4          | внатрешна | 1/8    |                       |           |               |
| 5          | внатрешна | cm 2   |                       |           |               |

Вкупната вредност на Договорот ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги-објавувањето на огласи- со единечни цени за услугите, сите други трошоци и јавни давачки, но не повеќе од \_\_\_\_\_денари без ДДВ односно \_\_\_\_\_денари со ДДВ, а согласно единечните цени по позиции на услуги искажани во Понудата бр. \_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_година, составен дел на овој Договор и тоа за **Дел бр.1 Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик, Дел бр.2** Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик и **Дел бр.3** Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик .

Единечните цени се цени со сите вклучени трошоци и јавни давачки и неможат да се менуваат за времетраење на овој Договор.

Единечните цени по позиции на услуги искажани во Понудата утврдени се врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

## НАЧИН И РОК ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ

### Член 4

Економскиот оператор се обврзува да ги врши услугите предмет на овој Договор по претходен добиен налог и прецизираниот формат со огласниот материјал, од страна на Договорниот орган. Во налогот Договорниот орган е должен да го прецизира форматот.

Налогот со огласниот материјал Договорниот орган е должен да го достави на Економскиот оператор 1 (еден) ден пред датумот на објавување на соодветниот оглас во дневниот печат, во печатена форма и електронска верзија.

Економскиот оператор е должен да го објави огласниот материјал во рок од 1 (еден) ден од приемот на налогот од Договорниот орган.

Огласите за потребите на Договорниот орган, Договорниот орган е должен да ги достави на Економскиот оператор заради објавување во : **Дел бр.1**

**Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик, Дел бр.2** Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик и **Дел бр.3** Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик .

Во случај на итна потреба од објавување, Договорниот орган е должен налогот со огласниот материјал да ги пријави кај Економскиот оператор во тековниот ден на печатење на дневниот весник и тоа најдоцна до 11:00 часот а

Економскиот оператор е должен да го објави огласниот материјал во печатеното издание на дневниот весник за наредниот ден.

#### Член 5

Во врска со огласниот материјал, Економскиот оператор го гарантира стандардниот квалитет со кој се печати весникот, кој е можен во рамките на дадените материјали за печатење.

#### Член 6

Економскиот оператор се обврзува услугите предмет на овој Договор да ги врши согласно пропишаните нормативи и стандарди за вршење на услугите предмет на овој Договор.

### **НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ**

#### Член 7

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши вирмански во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата во Архивата на Договорниот орган со прилог уредно потпишан Преглед со извршени услуги, дата на извршување на услугата, опис на извршената услуга, потпишана од корисникот на услугата и овластено лице на Економскиот оператор во Архивата на Договорниот орган.

### **КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ**

#### Член 8

Квалитативен и квантитативен прием на услугите од член 2 предмет на овој Договор врши Договорниот орган.

Економскиот оператор е должен на Договорниот орган да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување или ненавремено или некавалитетно исполнување на договорните обврски.

Доколку Договорниот орган утврди дека, по вина на Економскиот оператор огласната објава не е објавена, огласената објава не е идентична со доставената огласна објава од страна на Договорниот орган или пак е објавена со послаб квалитет од вообичаениот, Договорниот орган има право по свој избор да бара:

- Бесплатно отстранување на истите;
- Сразмерно намалување на цената;
- Надомест на штета;
- Раскинување на Договорот;

#### Член 9

Во случај на доцнење на извршување на услугите од страна на Економскиот оператор, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна-пенали.

Договорната казна се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување со вклучен ДДВ, при што потребно е веднаш од страна на Договорниот орган, по извршувањето на услугата, да му врачи на Економскиот оператор писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна – пенали.

Доколку Економскиот оператор не ги изврши услугите во роковите определени во член 5 на овој Договор, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 2 дена за извршување на услугите.



Доколку Економскиот оператор не ги изврши услугите во дополнително оставениот рок од претходниот став , по претходно доставено писмено известување до Договорниот орган, Договорниот орган може да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 10**

Економскиот оператор нема да објави реклама или оглас која му ја доставил Договорниот орган , а која е спротивна на Законот , моралот и јавниот поредок, верска и расна нетрпеливост и дискриминација.

### **Член 11**

Договорот стапува во сила по неговото заверување во Архивата на Договорниот орган.

### **Член 12**

Договорот се склучува на определено време за период од 1 (една) година од денот на склучувањето.

### **Член 13**

Економскиот оператор се обврзува да ги чува како тајна и нема да ги направи достапни за трети лица , податоците кои потекнуваат од Договорниот орган или кои се однесуваат на Договорниот орган, а со кои Економскиот оператор се запознал во текот на извршувањето на Договорот.

### **Член 14**

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

### **Член 15**

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и позитивните прописи во Република Македонија.

### **Член 16**

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два ) за Економскиот оператор.

ДОГОВОРЕН ОРГАН

---

ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР

---

**Моделот на договор треба да се достави потпишан електронски  
заедно со понудата**

## Прилог 1-Образец на понуда

*[меморандум на понудувачот]*

Врз основа на огласот број \_\_\_\_\_ објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за набавка на услуги –Објавување на огласи во дневни весници, со спроведување на набавка од мала вредност, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### П О Н У Д А

#### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации

– Адреса: \_\_\_\_\_

– Телефон: \_\_\_\_\_

– Факс: \_\_\_\_\_

– Е-пошта: \_\_\_\_\_

– Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.5. Матичен број: \_\_\_\_\_

#### Дел II – Финансиска понуда

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Согласни сме да понудиме услуга- Објавување на огласи во дневни весници

. II.1. Вкупната цена на нашата понуда во денари вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ ( **за дел 1**) за Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик изнесува:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(во денари со бројки и букви)

II.1.1 Вкупниот износ на ДДВ во денари за Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик изнесува:

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.1.2. Вкупната цена на понудата во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти со ДДВ, **( за дел 1 )** изнесува:

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.2 Вкупната цена на нашата понуда во денари вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ **( за дел 2 )** за Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик изнесува

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.2.1 Вкупниот износ на ДДВ во денари за Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик изнесува

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.2.2 Вкупната цена на понудата во денари вклучувајќи ги сите трошоци, попусти со ДДВ **( за дел 2 )** изнесува:

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.3 Вкупната цена на нашата понуда во денари вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ **( за дел 3 )** за Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик изнесува

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.2.1 Вкупниот износ на ДДВ во денари за Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик изнесува

---

---

(во денари со бројки и букви)

II.2.2 Вкупната цена на понудата во денари вклучувајќи ги сите трошоци и попусти со ДДВ ( за дел 3) изнесува:

---

---

(во денари со бројки и букви)

**Составен дел на понудата е техничката спецификација и истата треба да се пополни.**

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација, приложениот модел на договор како и начинот и рокот за извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

Место и датум

---

Одговорно лице\*

---

(потпис)

**Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице**

Техничка спецификација за дел 1-Објавување на оглас во прв дневен весник на македонски јазик

| Реден број | Страна    | Формат | Единечна цена без ДДВ | Износ ДДВ | Вкупно со ДДВ |
|------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1          | внатрешна | 1/1    |                       |           |               |
| 2          | внатрешна | 1/2    |                       |           |               |
| 3          | внатрешна | 1/4    |                       |           |               |
| 4          | внатрешна | 1/8    |                       |           |               |
| 5          | внатрешна | cm 2   |                       |           |               |

Техничка спецификација за дел 2- Објавување на оглас во втор дневен весник на македонски јазик

| Реден број | Страна    | Формат | Единечна цена без ДДВ | Износ ДДВ | Вкупно со ДДВ |
|------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1          | внатрешна | 1/1    |                       |           |               |
| 2          | внатрешна | 1/2    |                       |           |               |
| 3          | внатрешна | 1/4    |                       |           |               |
| 4          | внатрешна | 1/8    |                       |           |               |
| 5          | внатрешна | cm 2   |                       |           |               |

Техничка спецификација за дел 3- Објавување на оглас во еден дневен весник на албански јазик

| Реден број | Страна    | Формат | Единечна цена без ДДВ | Износ ДДВ | Вкупно со ДДВ |
|------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1          | внатрешна | 1/1    |                       |           |               |
| 2          | внатрешна | 1/2    |                       |           |               |
| 3          | внатрешна | 1/4    |                       |           |               |
| 4          | внатрешна | 1/8    |                       |           |               |
| 5          | внатрешна | cm 2   |                       |           |               |

## Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ одговорно \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_ на понудувачот \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за **доделување на договор за јавна набавка број \_\_\_\_\_ за набавка на услуга- Објавување на огласи во дневни весници (за дел 1)** објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис)

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него

## Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ одговорно \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_ на понудувачот \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за **доделување на договор за јавна набавка број \_\_\_\_\_ за набавка на услуга- Објавување на огласи во дневни весници (за дел 2)** објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него



## Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ одговорно \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_ на понудувачот \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за **доделување на договор за јавна набавка број \_\_\_\_\_ за набавка на услуга- Објавување на огласи во дневни весници (за дел 3)** објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него